



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 19 декември 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 69

ГОД XXXVI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплатата за 1980 година изнесува 600 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-853; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

1043.

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на чл. 17 и 104 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 17 декември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА НАПРТ ОДНОСНО ПРЕДЛОГ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за донесување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година и за определување на рокот за поднесување на напрт односно предлог на општествениот план на Југославија до Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/78) точка 4 се менува и гласи:

„4. Договорите за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година ќе се усогласат, потпишат и потврдат во Собранието на СФРЈ до 25 декември 1980 година.“

Напртот на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, Сојузниот извршен совет во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, ќе му го поднесе на Собранието на СФРЈ до 31 декември 1980 година.

Сојузниот извршен совет, врз основа на договорот за основите на општествениот план на Југославија и врз основа на усогласените ставови на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини во Собранието на СФРЈ за напртот на општествениот план на Југославија, ќе му го поднесе предлогот на општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година на Собранието на СФРЈ до 15 февруари 1981 година, кој ќе се донесе до 28 февруари 1981 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 331
17 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Зоран Пељич, с. р.

1044.

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) во врска со одредбите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), а во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79 и 41/80) и одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), на предлог од Народната банка на Југославија, врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/80), во точка 2 став 1 бројот: „34.200.000.000“ се заменува со бројот: „53.860.000.000“, а бројот: „24.300.000.000“ — со бројот: „43.960.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 620

15 декември 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

1045.

Врз основа на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и член 39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ

1. За определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки,

на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, ако вредноста на стоките во фактурата е изразена во странска конвертибилна валута, пресметувањето на таа валута во динари се врши според продажниот курс утврден на последниот меѓубанкарски состанок на девизниот пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е извршен увозот.

2. За определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, ако вредноста на стоките во фактурата е изразена во пресметковен долар или во пресметковна фунта, пресметувањето на таа валута се врши според продажниот курс на САД долар, односно на англиската фунта утврден врз основа на точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/80 и 55/80) во делот што се однесува на утврдувањето на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 621
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
д-р Иво Марган, с. р.

1046.

Врз основа на член 217 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДБОР ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ГОДИНА НА ИНВАЛИДИТЕ ОН-1981

1. Се формира Југословенски одбор за Меѓународната година на инвалидите ОН-1981 (во натамошниот текст: Одборот).

Задачата на Одборот е во текот на Меѓународната година на инвалидите ОН-1981 (во натамошниот текст: Година на инвалидите) да ја следи, усогласува и организира активноста во земјата и на меѓународен план да остварува соработка со Секретаријатот на Обединетите нации за Меѓународната година на инвалидите ОН-1981 и со соодветните тела, формирани во другите земји, посебно во неврзаните и во земјите во развој.

2. Задачите од точка 1 на оваа одлука и носителите на задачите и работите се утврдуваат во Програмата на активноста во текот на Годишната на инвалидите.

Програмата на активноста од став 1 на оваа точка ја донесува Одборот и ја поднесува на согласност до Сојузниот извршен совет.

3. По истекот на Годишната на инвалидите, во рок од 6 месеци, Одборот го утврдува извештајот за работата и го поднесува до Сојузниот извршен совет.

4. Одборот има претседател и 34 члена. Одборот го сачинуваат по еден претставник на: Собранието на СФРЈ, надлежните сојузни органи на управата и сојузни организации, републиките и автономните покраини, заинтересираните самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и општествените организации и здруженијата на граѓаните.

Претседателите на републиките и покраинските одбори за Годишната на инвалидите, по положба, се членови на Одборот.

Претседателот и членовите на Одборот ги именува Сојузниот извршен совет.

5. Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита врши стручни и административни работи за потребите на Одборот.

6. Средствата за извршување на Програмата на активноста од точка 2 на оваа одлука и за работата на Одборот ги обезбедува Сојузниот извршен совет.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 622
27 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Испретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

1047.

Врз основа на член 9 став 2 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите приманија на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/78), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните служби на Сојузниот извршен совет, се усогласува за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1980 година и се утврдува во износ од 5.415 динари, а од 1 јули 1980 година основицата се усогласува и се утврдува во износ од 6.065 динари.

2. Личните доходи на функционерите и раководните работници од точка 1 на оваа одлука определени врз основа на основицата од 5.415 динари ќе се исплатат од 1 јануари до 30 јуни 1980 година, а врз основа на основицата од 6.065 динари ќе се исплатат од 1 јули 1980 година.

3. Право на усогласување на личните доходи од точ. 1 и 2 на оваа одлука имаат и функционерите и раководните работници на располагање што ги користат правата од работен однос врз основа на одредбата од член 249 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен лист на СФРЈ".

Е. п. бр. 623
12 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с.р.

1048.

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ И НА СВИНСКА МАСТ ВО ИНДУСТРИЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНОТИИ

1. Им се забранува на основните организации на здружен труд употребата на растителни масла а за јадење и на свинска маст во индустријата како технички маснотии.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Е. п. бр. 626
12 декември 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с.р.

1049.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА УРЕДИТЕ ЗА ЛАКИРАЊЕ СО ПРСКАЊЕ ИЛИ СО ПОТОПУВАЊЕ И ЗА УРЕДИТЕ ЗА СУШЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за техничките нормативи за уредите за лакирање со прскање или со потопување и за уредите за сушење („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/79) во член 3 ставот 2 се брише.

Член 2

Во член 4 став 3 се менува и гласи:

„Ако не се исполнети условите од став 2 на овој член, просторот за лакирање се определува по сметковен пат при проектирањето за секој по-

диген случај, а подоцна се проверува со мерење на концентрацијата на запаливите материји".

Член 3

Насловот на одделот III се менува и гласи:

„III. Локација на просторијата за лакирање кога лакирањето се изведува и надвор од кабините за лакирање".

Член 4

Во член 9 ст. 1, 2 и 3 зборот: „простор" се заменува со зборот: „просторија" во соодветна граматичка форма.

Член 5

Насловот на оддел IV се менува и гласи:

„VI. Конструктивни карактеристики на просторијата за лакирање кога лакирањето се изведува и надвор од кабините за лакирање".

Член 6

Во член 18 став 3 зборовите: „по правило", се бришат.

Член 7

Во член 30 став 1 по зборот: „негоривен" се става точка, а останатиот дел од текстот се брише. Став 2 се брише.

Член 8

Во член 36 став 1 по зборовите: „Во кабината за" се додава зборот: „автоматско".

Член 9

Во член 39 по зборовите: „најмалку 1,50 m" запирката се заменува со точка, а текстот до крајот се брише.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Кабините за лакирање се поставуваат во приземни објекти, а ако се поставуваат во повеќекатни објекти, се поставуваат на највисокиот кат".

Член 10

Во член 40 став 2 зборот: „Околу" се заменува со зборот: „Пред".

Член 11

Во член 44 ставот 2 се менува и гласи:

„Ако во кабините за лакирање се врши лакирање со ист вид лак и ако фронталната површина на тие кабини не е поголема од 1,70 m², дозволено е поврзување на такви кабини во заедничка отшмукателна цевка".

Член 12

Во член 47 ставот 2 се брише.

Член 13

Во член 48 ставот 1 се брише.

Член 14

Во член 68 ставот 1 се брише.

Член 15

Во член 75 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако не е возможно ефикасно да се постават капаците од став 1 на овој член, се вградуваат уреди за автоматско гаснење на пожар".

Член 16

Во член 79 став 1 зборовите: „со преносливи инфра-апарати за сушење" се бришат.

Член 17

Во член 97 став 1 по зборовите: „Секоја кабина за“ се додава зборот: „автоматско“.

Член 18

Член 112 се брише.

Член 19

Овој правилник влегува во сила седмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-9976/1
8 јуни 1980 година
Београд

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милај Крајновиќ, с. р.

1950.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Хрватска, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Учесниците на овој договор, тргнувајќи од тоа дека областа на отстапувањето изградбата на инвестициони објекти во општествена сопственост е од значење за обезбедувањето единство на југословенскиот пазар, се согласни дека е потребно да се утврдат единствени услови, постапка и начин на отстапувањето изградбата на инвестициони објекти.

Член 2

Учесниците на овој договор се согласни дека во областа на отстапувањето изградбата на инвестициони објекти во општествена сопственост (во натамошниот текст: објекти) треба единствено да се уредат правилата што се однесуваат на:

- 1) предметот на отстапувањето;
- 2) условите на отстапувањето изградбата на објектите;
- 3) начинот и постапката на отстапувањето изградбата на објектите;
- 4) субјектите на кои им се отстапува изградбата на објектите;
- 5) обврските и одговорноста на инвеститорот во врска со постапката на отстапувањето изградбата на објектите.

Член 3

Учесниците на овој договор се согласни дека предмет на отстапувањето може да биде секоја од-

делна работа во врска со изградбата на објектите или комплетна изградба на објектите

Член 4

Учесниците на овој договор се согласни отстапувањето изградбата на објектите да се врши преку:

- 1) јавно наддавање;
- 2) присобирање понуди со претходно распишување конкурс за подобноста;
- 3) непосредна погодба.

Член 5

Учесниците на овој договор се согласни да се преземат како можност, во рамките на насочената ставбена изградба, да може да се отстапува изградбата на објектите преку непосредна погодба во согласност со склучените општествени договори или самоуправни спогодби.

Член 6

Учесниците на овој договор се согласни со непосредна погодба да може да се отстапува градењето на објект или изведувањето на одделни работи на објект:

- 1) ако претсметковната вредност на градењето на објектот не преминува 20.000.000 динари, односно ако вредноста на одделни работи не преминува 2.000.000 динари;
- 2) ако се во прашање итни интервенции по настапувањето на несреќи или други непредвидени настани, заради непосредно отстранување на штетните последици од тие несреќи или настани (елементарни несреќи, земјотреси, пожари и други непредвидени настани);
- 3) ако ни со повторно јавно наддавање, односно присобирање на понуди не може да се изврши избор на најповолните понудувачи.

Износите од точка 1 на овој член ќе се ревалоризираат на крајот на секоја година врз основа на индексот на цените на градењето што ги објавува Сојузниот завод за статистика.

Член 7

Учесниците на овој договор се согласни јавното наддавање, односно конкурсот за подобноста да се објавува во службеното гласило на републиката, односно на автономната покраина.

Член 8

Учесниците на овој договор се согласни дека огласот за јавно наддавање односно конкурсот за подобноста, треба да содржи особено податоци за предметот на отстапувањето со оглед на видот на работите, на условите под кои се врши отстапувањето, местото на изградбата, претсметковната или ориентационата вредност на објектот, односно на работите и рокот на завршувањето на објектот односно на работите.

Во огласот мора да се наведе и рокот за поднесување на понудата, односно пријавата кој не може да биде покос од 30 дена, како и рокот во кој инвеститорот ќе ги извести учесниците која понуда ја прифатил односно кои изведувачи ги одбрал.

Член 9

Учесниците на овој договор се согласни во постапката на јавно наддавање, односно спроведувањето на конкурсот за подобноста да се утврди дека понудувачот може да поднесе само една понуда.

Член 10

Учесниците на овај договор се согласни дека понудата мора да содржи: фирма (назив) и точна адреса на понудувачот; предмет на понудата (градба на определен објект или изведување на одделни работи); цена на градењето на објектот, односно цена на изведувањето на одделни работи, рокот за изведување на работите и гарантниот рок за квалитетот на тие работи, као и други податоци за кои се огласот, односно со условите за отстапување е предвидено дека мораат да се внесат во понудата.

Кон понудата се прилага документација: (извод од судскиот регистар во кој е запишан понудувачот, самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата и други исправи за кои се огласот или со условите за јавното наддавање, односно присобирање на понуди, е определено да се поднесат).

Член 11

Учесниците на овој договор се согласни јавното наддавање, односно конкурсот за подобноста да може да се изврши ако навреме се поднесени најмалку три понуди, односно пријави.

Член 12

Учесниците на овој договор се согласни изградбата на објектот, односно изведувањето на работите да може да ѝ се отстапи само на организација на здружен труд што е запишана во судскиот регистар за вршење на работите што се предмет на отстапувањето

Член 13

Учесниците на овој договор се согласни да се предвиди, работниците што раководат со градењето да ја имаат пропишаната стручна подготовка и работно искуство, како и соодветно овластување.

Член 14

Учесниците на овој договор се согласни да го вградат начелото дека инвеститорот е должен за вршењето на стручните работи за водење на инвестиционата изградба да има соодветни стручни работници или вршењето на тие работи да ѝ го довери на соодветна организација на здружен труд, специјализирана за вршење на такви видови работи.

Член 15

Учесниците на овој договор се обврзуваат, врз основа на ставовите и решенијата утврдени со овој договор, да состават предлози за измени и дополненија на соодветните републички и покраински прописи и да ги достават во рок од шест месеци од денот на потпишувањето на овој договор на разгледување и натамошна постапка на собранието на републиката, односно на собранието на автономната покраина.

Член 16

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците на овој договор.

Член 17

Овој договор го потпишаа овластените претставници на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата

на автономните покраини, во соодветен број идентични примероци што се сметаат за автентични текстови.

Член 18

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

11 ноември 1980 година
Белград

За Извршниот совет на Собранието на
на СР Босна и Херцеговина,

Боривоје Остојиќ, с.р.

член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, станбени и комунални работи

За Извршниот совет на Собранието на
СР Македонија,

Љубомир Коруневски, с.р.

член на Советот и секретар на Републичкиот секретаријат за индустрија

За Извршниот совет на Собранието на
СР Словенија,

Клавдије Габриелчиќ, с.р.

потсекретар на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво

За Извршниот совет на Собранието на
СР Србија,

Крста Јовановиќ, с.р.

член на Советот и секретар на Републичкиот секретаријат за стопанство

За Извршниот совет на Саборот на
СР Хрватска,

д-р Мато Црквенац, с.р.

член на Советот и генерален директор на Републичкиот завод за планирање

За Извршниот совет на Собранието на
СР Црна Гора,

Бождар Милиќ, с.р.

член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво и станбено-комунални работи

За Извршниот совет на Собранието на
САП Војводина,

Душан Вишњиќ, с.р.

член на Извршниот совет и секретар на Покраинскиот секретаријат за индустрија, градежништво и терцијарни дејности

За Извршниот совет на Собранието на
САП Косово,

Селадин Јадранин, с.р.

член на Извршниот совет и секретар на Покраинскиот секретаријат за стопанство

1051.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЗАШТИТНИТЕ РЕЛЕИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЈА**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 16 април 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за заштитните релеи и елементите за автоматизација, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат, своите затечени продажни цени за заштитните релеи и елементите за автоматизација и нивните резервни делови, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек од 13,8%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата, со тоа што најголемото поединечно зголемување да изнесува до 25%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение број 3956 од 9 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Искра“, Индустија за автоматико — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1052.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на вршителите на услуги и претставниците на корисниците на услуги склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЕРОДРОМСКИТЕ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ**

1. Претставниците на вршителите на аеродромски услуги во внатрешниот воздушен сообраќај и претставниците на корисниците на аеродромските услуги во внатрешниот воздушен сообраќај, на 4 септември 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на аеродромските услуги во внатрешниот воздушен сообраќај, со тоа што вршителите на аеродромски услуги да можат затечениот надомест што се наплатува од патниците што заминуваат, при постојните услови на вршењето на услуги, да го зголемат така што тој надомест да изнесува до 20 динари за патник што заминува.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на редовниот домашен сообраќај и на комерцијалниот домашен сообраќај (чартер-сообраќај).

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека условите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги вршат односно ќе ги користат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6646 од 11 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на вршителите на услугите: „Аеродром Београд“ — Белград, „Аеродром Загреб“ — Загреб, „Аеродром Љубљана“ — Љубљана, „Аеродром Пула“ — Пула, „Аеродром Сплит“ — Сплит, „Аеродром Дубровник“ — Дубровник, „Аеродром Ријека“ — Ријека, „Аеродром Задар“ — Задар, „Аеродром Марибор“ — Марибор, „Аеродром Сарајево“ — Сарајево, „Аеродром Охрид“ — Охрид, „Аеродром Скопје“ — Скопје, „Аеродром Титоград“ — Титоград, „Аеродром Приштина“ — Приштина и „Аеродром Тиват“ — Тиват.

Претставници на корисниците на услугите: „Југословенскиот аеротранспорт“ — Белград, „Авио-Генекс“ — Белград, „Индекс-Адриа авио-промет“ — Љубљана и „Транс-Адриа“ — Загреб.

1053.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕЛИЧНИ КОТЛИ ЗА НИСКИ ПРИТИСОЦИ И ЗА ВИСОКИ ПРИТИСОЦИ СО И БЕЗ БОЈЛЕРИ, И ЗА ДОДАТНА ОПРЕМА И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 26 ноември 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за челични котли за ниски притисоци и за високи притисоци со и без бојлери, и за додатна опрема и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 23%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 9381 од 12 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 8 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

1054.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените ("Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените ("Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПНЕВМАТИКА**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 2 септември 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за пневматика, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени за надворешни и внатрешни гуми, при постојните услови на продажбата, во согласност со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците во прометот ("Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат до 12,4%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6355 од 11 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен лист на СФРЈ".

Претставници на производителите: "Тигар" — Пирот, "Милоје Закић" — Крушевац, "Рекорд" — Белград, "Сава" — Крањ и "Борово" — Борово.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 37 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата

1055.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените ("Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените ("Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ОПРЕМАТА ЗА ГОЛЕМИ КУЈНИ И НА ШИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 12 декември 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на опремата за големи кујни и на шивните резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 12%.

Во цените од точка 1 на ова решение учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се во апсолутни износи, согласно со важечките прописи.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2731 од 12 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен лист на СФРЈ".

Претставници на производителите: ИГО — Љубљана, "Ковинастрој" — Гросупле и "Раде Кончар" — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 17 од Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој ("Службен лист на СФРЈ", бр. 60/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ**

За директор на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој се назначува инж. Владислав Вождаревиќ, досегашен директор на тој фонд.

У. п. п. бр. 1434
27 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата ("Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Бранко Караѓоле, досегашен генерален конзул на СФРЈ во Цирих.

У. п. п. бр. 1435
27 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита се назначува Миладин Томовиќ, досегашен советник на претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

У. п. п. бр. 1436
27 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за истакнати заслуги во борбата против фашизмот, како и за придонес во развивањето на соработката и разбирањето помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Emidio Bruni, Giorgio De Sabata.

Бр. 54
22 август 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цветин Мијатовиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за учество и заслуги во ослободителната борба на народите и народностите на Југославија и за изјавена храброст во борбата против фашистичкиот окупатор и домашните издајници

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бартош-Краљ Матије Марија, Доричак Јосипа Фрањо, Доудова-Матина Зденка, Кањски Антуна Антун, Рочек Алојза Антун, Швеџ Фрање Јарослав, Волшански Јосипа Фрањо;

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Бартош-Краљ Матије Марија, Брезина Богумила Јарослав, Доричак Јосипа Фрањо, Доричак Јосипа Мато, Филип Рудолфа Иван, Јари Рикарда Мирко, Јозифек Вацлава Зденко, Кафка Вацлава Леополд, Кањски Антуна Антун, Корчак Антуна Антун, Кухар Алојза Фрањо, Лацина Фрањо Фрањо, Laznicku Ђуре Јири, Мацку Иво Франика, Нерад Антуна Богумил, Њемечек Јосипа Мирко, Ружичка Иван Јарослав, Салигер Јосипа Иван, Стехлик Карла Винко, Вацатко Јарослава Томаш, Војачек Вацлава Јосип, Војачек Леополда Ладислав, Волшански Јосипа Фрањо, Зоунар Ферде Густав;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА SВЕЗДА

Брезина Богумила Јарослав, Доричак Јосипа Мато, Клинг Иван Јосип, Лацина Фрањо Фрањо, Laznicku Ђуре Јири;

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Хорки Владимир, Јари Рикарда Мирко, Јозифек Вацлава Зденко, Кафка Вацлава Леополд, Корчак Антуна Антун, Новотни Владимир.

Бр. 56
22 август 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цветин Мијатовиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за исклучителни заслуги во јакнењето на пријателството помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска и за голем придонес и ширење на вистината за нашата земја во текот на Втората светска војна и во повосниот период

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА SВЕЗДА СО ЛЕНТА

Eitzroy New Maclean;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА SВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Wimmiham Deakin;

— за заслуги во запознавањето на граѓаните на Велика Британија со културното наследство на нашите народи и за придонес на развивањето на пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Велика Британија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Monica Partridge, Kurt Weisskopf.

Бр. 57
2 септември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвистин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси во негувањето на театарската уметност и за придонес кон ширењето на културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Народно позориште — Мостар;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата на општото, стручното и марксистичкото образование, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Раднички универзитет — Мостар;

— по повод на четириесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги врз унапредувањето на фудбалскиот спорт и за развивање на напредните идеи меѓу спортистите во духот на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Фудбалски клуб „Крајишник“ — Велика Кладуша;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, и работата, а за особени заслуги во негувањето на разновидни форми на театарската уметност, со што е направен значаен придонес на културниот развој на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Камерни театар „55“ — Сараево;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Мујковиќ Мухамеда Смаил, Петровиќ Анте Марко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дондур Тривуна Миле, Ђоковиќ Симе Милан, Кадих Хамида Мунир, Кеџман Обрада Мирко, Лопатић Јове Павле, Мрђа Николе Никиша, Софтић Емина Ферид, Ступар Раде Рајко, Вучићевиќ Спасоја Ђорђо;

Од СР Црна Гора

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во заштитата, воспитувањето и образованието на најмладите, како и за придонес кон унапредувањето на предучилишното воспитување

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дечји вртик „Драган Ковачевиќ“ — Никшић;

— по повод на шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон развивањето на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Ојданић-Дедиќ Михаила Добрила, Стојовиќ Јагоша Драго;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Новаковиќ Срете Милан, Павиќ Љуба Нико, Шушковиќ Мила др Мијат;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Реџеповиќ Хивзе Мустафа;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Чоловић Милована Милош, Ђуричанин Марка Драгутин, Ђуровић Илије Влажо, Глигоровић Стаанка Марко, Ранчевић Илије Ксенија;

Од СР Хрватска

— по повод на седумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

НПК РО творница шећера и кандидата — Осиек;

— по повод столваесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Стража“ творница стакла и пластичних производа — Хум на Сутли, Преграда;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот во својата средина

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Хрватско-пјевачко друштво „Родољуб“ — Вировитица;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето и омасовувањето на кајакарскиот спорт и за успеси постигнати на натпреварувањата во земјата и странство

Кајак клуб „Белишће“ — Белишће;

— по повод на двесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на социјалната заштита и за придонес кон стручно издигнување на кадри

Савез друштва социјалних радника Хрватске — Загреб;

— по повод на седумдесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Југотурбина — Жече“ творница граѓевинското окопа и чавала — Карловац;

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Панонија“ радна организација за туземне и интернационални цестовне транспорте — Осиек;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Весна“ модна текстилна конфекција — Загреб;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки живот, општествени и лични имот, со што е направен придонес на социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доброволна ватрогасно друштво „Хвар“ — Хвар

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во негувањето на истарскиот мелос и за ширење на хорското пеење

Мјешовити пјевачки збор „Јека Приморја“ — Ријека;

— по повод на сто и петгодишнината на постоењето, а за заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Никица Франиќ“ — Дубровник;

— по повод на седумдесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес во развивањето на социјалистичкото самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Угарковиќ Марина Стипе;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Детони Вилима Маријан, Јакшиќ Милана Никола, Миљковиќ Раде Јоцо, Врањицан Павла Вања, Зубер Стевана Стојша;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Гуњача Миховила Стјепан, Хајдиновиќ-Козановиќ Симе Сока, Крајцар Антона Антон, Лукиќ Миле Симо, Новак Вицка Мија, Орлиќ Јураја Иван, Пољуган Драгутина др Бранко, Шиловиќ Фрза Станко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гаљанић Ивана Иван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Касумовић Мирка Маријан, Кос Ивана Мијо, Мартић Милана Љубомир, Петковић Кузме Вељко, Реџић Јове Ђуро, Рушек Стјепана Влаж, Вранчић Мије Иван;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андричевић Мате Томислав, Антица Николе Бартуљ Везјак Драгутина Иван, Бига Ваје Славко, Бућан Симе Бујо, Булат Николе Павао, Чалић Николе Никола, Дрпа Николе Стево, Дудковић Миле Милета, Дужевић Николе Стјепан, Ѓвоић Васе Миле, Ивковић Милана Јово, Јурица Ивана Антун, Јурко Роман Драгутин, Лацковић Ђуре Павао, Мартинић Ивана Петар, Миљан Јосипа Иван, Миљковић Стеве Саво, Мишљеновић Саве Стојан, Мушић Анте Франо, Опачић-Дивљакиња Станка Драгица, Павковић Петра Стево, Смајић Марка Петар, Сунајко Ђуре Илија, Штакић Мане Милан, Узелац Миле Никола, Узелац Саве Никола, Влатковић Јована Данило, Војновић Илије Војо, Војновић Илија Остоја, Воркапић Миле Чедомир, Вукелић Симе Спасо, Завишић Васе Никола;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бућан Симе Бујо, Дрпа Николе Стево, Узелац Миле Никола, Војновић Илије Остоја;

Од СР Македонија

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за истакнати заслуги во изучувањето и развивањето на македонскиот фолклор и за придонес кон оспособувањето на стручни кадри

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Институт за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје;

— по повод на сто и десетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основно училиште „Гоце Делчев“ — Љубанци, Скопје;

— по повод на шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Работна организација за прсизводство и прмет на тутун „Јака“ — Радовиште;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и значајни успеси постигнати на заштитата, рехабилитацијата, воспитувањето и образованието на младите со оштетен вид

Завод за рехабилитација на деца и младаина со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-уметничкиот и забавниот живот во својот крај

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Културно-уметничко друштво „Пралине“ — Скопје;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ђаковски Ангелов Јордан, Гочевски Јована Цветко, Илиева Андова Вера, Начарова Јованова Милка, Николески Нако Џоца, Тодоровски Костадина Јанко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Начаров Тодоров Андон;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Мокров Гешов Лазо;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Димов Тодоров Ангел, Јанковски Петрун Рието, Јовановска Стевана Славка, Јовчески Динго Крумо, Николески Димков Ђоре, Петрески Ташко Перо;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Илиева Андова Вера, Начаров Тодоров Андон;

Од СР Словенија

— по повод на триста и шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Словеначке железаре — Железара Равне — Равне на Корошкем

— по повод на триесетгодишнината на постоењето и триесет и петгодишнината од организирањето играње на кошарка, а за особени заслуги и за придонес во омасовувањето на кошаркарскиот спорт и постигнати успеси на домашните и меѓународни натпреварувања

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Кошаркашки савез Словеније — Љубљана;

— за особени заслуги и успеси во развивањето на планинарството и за негување на традициите на Народноослободителната борба

Планинарско друштво ПТТ Љубљана;

— по повод на осумдесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дрвна индустрија „Глин“ — Назарје — Мозирје;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

ИМОС — ОГП „Градишче“ — Церкница;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЗВЕЗДА

Бунц Рудолфа Бојан, Кресе Павел Леополд, Куловец Ивана Цирил, Пајнтар Ивана Франц, Странић Јосипа Весна, Шкрабар Франца Стане;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бајц Мартина Мартин, Боштјанчић-Паулус Карела Долфка, Цвахте Мирка др Саша, Чрне Јанеза Владо, Камбич Јожета др Винко, Комел Франца Франта, Округлич Луке Августин, Петрич Франца Франц, Похар Франца Ладо, Севник Михаела Франьо, Сламич Алојза Жерман, Шабјан Јожефа Штефан, Шток Антона Јоже, Штурм Андреја Андреј, Витез Франца Лудвик;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анцел Штефана Рудолф, Буковец Мартина Иво, Чешновар Ивана Франц, Фале Франца Франц, Фурлан Андреја Иван, Јанчар Франца Рудолф, Ковачић Августа Јоже, Крапина-Прачек Јожефа Ана, Кregar Франца Михаел, Кристан Франа Франьо, Куринич Антона Франц, Малежић-Чекић Петера Зора, Митровић Ацима Мирко, Петернељ Филипа Габријел, Рајер Алберта Алберт, Скобир Антона др Антон, Трошт Макса Карел, Ваднал Алојзија др Алојзиј, Варгазон Ернеста др Богомил, Вршник Франца Јојзе, Жижмонд Антона Франц, Жванут-Белтрам Марјота Цветка;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Месариц Штефана Штефан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јанчар Франца Рудолф, Пахор Франца Франц, Жижмонд Антона Франц;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гајшек-Завршник Матевжа Тилка;

Од СР Србија

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во научноистражувачката работа на развојот и унапредувањето на индустријата на месо, со што е направен значаен придонес кон стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Југословенски институт за технологију месо — Белград;

— по повод на шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон развивањето на социјалистичкото самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Глигоријевић Саве Душан — Саша;

— по повод на седумдесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон развивањето на социјалистичкото самоуправно општество

Горски Ивана Мате;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Божанић Михајла Никола, Брстина Јована Душан, Гуво Јозе Иван, Нонвеиллер Лино др Гуидо, Персвић Ђока Томаш;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Антонић Јосипа Миховил, Бељански-Шћепановић Петра Павлуша, Божовић Благоја Лука, Бурић-Хинић Вука Даница, Илић-Медек Стјепана Марица, Крсачић-Жердиќ Лава Олга, Ломпар Ива Душан, Петровић-Мајсторовић Марка Марија, Салом-Јовановић Данијела Рута, Стаменковић-Каракашевић Тодора Невенка, Стевић Петра Миодраг, Урошевић Новака Драгољуб;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Даквић Симе Радован, Ковачевић Симе Стево, Мијатовић Мијата Љубомир, Микулић Милоша Анкица, Миловановић Обрена Миленко, Николић Тодосија Борисав, Петковић Јована Бранко, Радаковић Жарка Мирко, Радовановић Драгомира Љубиша, Ресан Душана Драгољуб, Штрблц-Родић Ђура Невенка, Виленов Милана Живко, Вученов Ђорѓа д-р Димитрије;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ајдуковић Илије Андрија, Алигрудич Зарлије Петар, Барјактаревић Јожа Гојко, Башић Пере Душан, Берберовић Алије Есад, Брајушковић Радовска Димитрије, Булат Павло Јово, Чанковић Јова Илија, Ђурчић Милана Милан, Дабић Милутина Мирко, Дишковић Њишфора Милован, Ђулаковић-Илић Константина Добрила, Ђуровић-Бећир Павла Радмила, Хајрић Мустафе Сакиб, Ивић Пантелије Марко, Ковачевић-Марјановић Ђуре Савка, Козић Милана др Љубомир, Латиновић Симе Јово, Лечић Ђурице Јово, Лукач Илије Мирко Мацура Димитрија Драгољуб, Мехинагић Ибрахима Хајрудин, Милошевић Милована Божида, Милошевић-Петрушић Гојка Ружа, Мирић Милана Драгољуб, Митровић Новице Милан, Младеновић Драгутина Бранислав, Мучалица Илије Љубомир, Ненадић Вучена Милош, Никетић Живана Војислав, Орцевић Георгија Коле, Павловић Ђуре Александар, Пејо-

вић Милете Лепосава, Пилиповић Миле Слободан, Поповић Томе Мирослава, Поткрајац Ника Милић, Протулипац Алексе Михајло, Радаковић Гена Александар, Радаковић Степе Мане, Радовановић Јована Војислав, Ранисављевић Станка Живко, Савићевић Саве Бранко, Симовић-Ивановић Радомира Љубица, Стевић Саве Петар, Шепаревић Ивана Миленко, Шкрабар Франца Јанез, Тодић Шпира Здравко, Трикић Стега Стево, Узелац Вује Марко Врањеш Пере Никола;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аврамовић Илије Иван, Башић Јосе Јаков, Бергини-Ковачић Јакоба Каролина, Бојић Саве Миленко, Филиповић Радисава Михајло, Харидоповић Ђоже Александар, Костић Недејка Ратко, Мацановић Стевана Илија, Михаиловић Ранка Чедомир, Миловић Милоша Драго, Припић-Вујичић Раде Босилка, Радоман Блажа Ђоко, Радусин-Радека Боже Видосава, Рајић Михаила Влајко, Родић Милана Савка, Стевановић Александра Радемир, Тривуновић Симе Перо, Вуковић Љубисава Андрија, Живковић Мила Душан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Nonveiller Lino dr Guido;

— за покажаната лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Радовановић Драгомира Љубиша;

Од САП Косово

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кучи Маљуша Назмидин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Милић Љубомира Благоје;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бејтула Хамида Рашид, Ристић Глигорија Јован;

Од САП Војводина

— по повод на шесетгодишнината на постоењето, а за истакнати заслуги и успеси во развивањето на основна презентивна заштита и ширење на здравствената култура на населението, како и за значаен придонес кон усовршување на стручни кадри

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Медицински факултет ООУР Институт за здравствену заштиту — Нови Сад;

— по повод на шесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-просветната и забавната дејност во духот на братството и единството

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Културно-просветно друштво „Гура Киш“ — Шид

— по повод на триесетгодишнината на самоуправањето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Фрушка Гора“ Фабрика обуке — Рума;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вранковиќ Милана Владимир, Ковачевиќ Стевана Арса, Савиќ Јазара др Душан, Секиќ Милана Душан, Скакун Јована Живко, Живановиќ Мило-рада Војислав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Јовиќ Сава Бошко, Матиќ Луке Глигорије, Влашиќиќ Милана Александар;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бурсаћ Вукашина Милица, Цирок Иштвана Џорџ, Гавриловиќ Светозар Тодор, Кнежевиќ Јована Рале, Матиќ Никола Миле, Вемиќ Михајла Борче, Војводиќ Луке Маниша, Вукша Стеве Ђуро;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Милин Јосифа др Радивој, Радаковиќ Симо Петар;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Царевиќ Петра Стеван, Дробиќ Јове Ђуро, Фишар Лео др Ђорђе, Галиќ Танасија Никола, Грубор-Папак Ђуре Јања, Илиќ Милоша Светозар, Јагица Пере Бранко, Јевиќ Миле Тодор, Ковачиќ Мане Владо, Медаковиќ Миле Богдан, Недељковиќ Ђорђа Загорка, Недвидек Фрање др Борис, Обрадовиќ Матије др Ненад, Орловиќ Милкана Јово, Радовановиќ Омиља др Мирослав, Радужиќ-Фајст Рудолфа др Зора, Родиќ Ђуре Шпиро, Шилиќ Јакоба Ержебет, Враниќ Вукосава Чедомир;

— за покажаната лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Ковачиќ Мане Владо;

Бр. 63
24 септември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Џвигић Мијатовиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, како и за успешна соработка помеѓу градовите Љубљана и Парма

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Vicenzo Baldassi;

— за заслуги во развивањето на повеќегодишната научна соработка со југословенските медицински установи и стручњаци во областа на ортопедската хирургија и трауматологијата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Професор dr Calogero Casuccio.

Бр. 66
3 октомври 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Џвигић Мијатовиќ, с. р.

ПОМИЛУВАЊА

Врз основа на член 315 став 1 точка 9 од Уставот на СФРЈ, член 102 од Кризичниот закон на СФРЈ а во врска со чл. 1 2 и 5 од Законот за помилување, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободуваат од извршување на преостанатиот неиздржан дел на казната затвор долунаведените осудени лица:

- Арас Стјепан Давор;
Бегановиќ Садик Есад, Бегјак Конрад Сабина,
Блажанин Томе Иван, Боровина Иван Зоран, Боршоди Герѓа Герѓ;
Чобрла Стеван Мартин;
Дуловиќ Радован Драган, Дуловиќ Милутин;
Германовиќ Николе Јован;
Цеко Хајрудин Нусрет;
Гајиќ Светозар Зоран, Гајски Вјеслав Дамир,
Гаши Исе Асим, Грбиќ Васкрсија Урош;
Јахшиќ Милосав Душан, Јошт Рудолф Борне,
Јуршевиќ Цветка Недељко;
Келемен Шандор Шандор, Кнежевиќ Тома Драгутин, Колеревиќ Хранислав Слободан, Кузман Слободан;
Лазаревиќ Јован Марко, Лендо Мушан Камил,
Лончариќ Звонко Владимир;
Магуар Франска, Мишиќ Антон Златко, Милојевиќ Милан Здравко, Милуновиќ Вукмир, Младенов Омертаг Љубомир, Мушевиќ Мурат Исмет;
Неделковски Ангел Живко, Новаковиќ Илија Петар;
Пшихистал Тома Јосип;
Рахмановиќ Мехмед Зијад, Репановиќ Вукосав;
Салиху Фехмиј Фатмир, Салкиќ Сулејмана Суљо, Стакиќ Александра Живко, Станковиќ Величко Миливоје;
Шабовиќ Цемал Цабер;
Томажин Јоже Јожко.

II

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор долунаведените осудени лица:

- Бадовинац Илија Бранко, во траење од 6 (шест) месеци — од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години затвор;
Бекирбашкиќ Хасиб Хасан, во траење од 4 (четири) месеца — од 1 (една) година и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;
Брајковиќ Никола Иван, во траење од 6 (шест) месеци — од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци затвор;

Божичевиќ Мате Стјепан, во траење од 6 (шест) месеци — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Clements Rishard Alan, во траење од 6 (шест) месеци — од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Царк Фабијан Иван, во траење од 1 (една) година — од 7 (седум) години на 6 (шест) години затвор;

Чечко Иван Иван, во траење од 1 (една) година — од 4 (четири) години на 3 (три) години затвор;

Чехајкиќ Амзалија Слободан, во траење од 6 (шест) месеци — од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци затвор;

Четриниќ Рудолф Мартин, во траење од 2 (две) години — од 10 (десет) години на 8 (осум) години затвор;

Драган Мија Стеван, во траење од 3 (три) месеци — од 1 (една) година на 9 (девет) месеци затвор;

Гемровски Самуел Карло, во траење од 1 (една) година — од 5 (пет) години на 4 (четири) години затвор;

Горѓиевски Геле Горѓи, во траење од 6 (шест) месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Gianini Marjan, во траење од 10 (десет) месеци — од 2 (две) години и 10 (десет) месеци на 2 (две) години затвор;

Гргеша Тома Мијо, во траење од 1 (една) година — од 8 (осум) години на 7 (седум) години затвор;

Хисени Хасан Абедин, во траење од 9 (девет) месеци — од (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци затвор;

Изев Павле Стефан, во траење од 6 (шест) месеци — од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Јаковљевиќ Митар Иван, во траење од 6 (шест) месеци — од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години затвор;

Јуриќ Гојко Зоран, во траење од 6 (шест) месеци — од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години затвор;

Кариќ Расим Ејуб, во траење од 4 (четири) месеци — од 2 (две) години и 2 (два) месеца на 1 (една) година и 10 (десет) месеци затвор;

Костелиќ Јосе Мато, во траење од 6 (шест) месеци — од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години затвор;

Лацикнер Симон Герхард, во траење од 3 (три) години — од 9 (девет) години на 6 (шест) години затвор;

Лекше Франц Петар, во траење од 2 (две) години — од 10 (десет) години на 8 (осум) години затвор;

Љатифи Фаик, во траење од 1 (една) година — од 4 (четири) години на 3 (три) години затвор;

Љатифи Мустафа Тефик, во траење од 1 (една) година — од 4 (четири) години на 3 (три) години затвор;

Љубисављевиќ Манојло Душко, во траење од 1 (една) година — од 14 (четирнаесет) години и 2

(два) месеца на 13 (тринаесет) години и 2 (два) месеца затвор;

Маџај Радосл, во траење од 1 (една) година — од 9 (девет) години на 8 (осум) години затвор;

Маркетинг Никола Ненад, во траење од 2 (две) години — од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) години затвор;

Миџалков Вимо Стојан, во траење од 6 (шест) месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Митев Здравчо Божин, во траење од 6 (шест) месеци од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Петрич Фране Антон, во траење од 1 (една) година — од 3 (три) години на 2 (две) години затвор;

Петриќ Горѓе Недељко, во траење од 5 (пет) месеци — од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 1 (еден) месец затвор;

Рушани Авзи Хамза, во траење од 6 (шест) месеци — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Смилевски Димитрија Константин, во траење од 1 (една) година — од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Ширговски Кирил Илија, во траење од 6 (шест) месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Шпаго Мехо Миралем, во траење од 6 (шест) месеци — од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци затвор;

Тешкиќ Гвозден Миливоје, во траење од 1 (една) година — од 18 (осумнаесет) години на 17 (седумнаесет) години затвор;

Тихак Ибро Мустафа, во траење од 4 (четири) месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 8 (осум) месеци затвор;

Томовиќ Иван Миладин, во траење од 1 (една) година — од 8 (осум) години на 7 (седум) години затвор.

III

Им се условува на 3 (три) години казната затвор на долунаведените лица:

Модрич Јосе Анто — казната во траење од 5 (пет) месеци затвор;

Муриќи Алија — казната во траење од 1 (една) година затвор.

Бр. 33/80
26 ноември 1980 година
Београд

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвистин Мијатовиќ, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

1043. Одлука за измена на Одлуката за донесување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година и за определување на рокот за поднесување на нацрт односно предлог на општествениот план на Југославија до Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — 1953
1044. Одлука за измена на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година — — — 1953
1045. Одлука за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки на даночните олесненија при извозот и за искажување на правото на увоз и плаќање — 1953
1046. Одлука за формирање на југословенски одбор за Меѓународната година на инвалидите ОН-1981 — — — — — 1954
1047. Одлука за определување на основицата за усогласување на личните доходи на функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните служби на Сојузниот извршен совет — 1954
1048. Одлука за забрана на употребата на растителни масла за јадење и на свинска маст во индустријата како технички материјали — — — — — 1955
1049. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за техничките нормативи за уредите за лакирање со прскање или со потопување и за уредите за сушење — 1955
1050. Договор за отстапување изградбата на инвестициони објекти во општествена сопственост — — — — — 1956
1051. Спогодба за промена на затечените цени за заштитните релси и елементите за автоматизација — — — — — 1958
1052. Спогодба за промена на затечените цени за аеродромските услуги во внатрешниот воздушен сообраќај — — — — — 1958
1053. Спогодба за промена на затечените цени за челични котли за ниски притисоци и за високи притисоци со и без бојлери, и за додатна опрема и нивни резервни делови — — — — — 1953
1054. Спогодба за промена на затечените цени за пневматика — — — — — 1959
1055. Спогодба за промена на затечените цени на опремата за големи кујни и на нивните резервни делови — — — — — 1953
- Назначувања и разрешувања — — — — — 1959
- Одликувања — — — — — 1960
- Одлука за помилување на осудени лица — — — 1967

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Београд, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печат: Београдски издавачко-графички завод Београд, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.